

Feel the motivational pulse 

МОТИВАЦИСКИ
ВИКЕНД
9НД

МОТИВАЦИСКИ ВИКЕНД

Настан за мотивација, инспирација, вмрежување и успех!

ЗГ Младите можат
ул. Охридска 39-10, Скопје
info@youthcan.org.mk

WWW.YOUTHCAN.ORG.MK

СОДРЖИНА

ЗОШТО МОТИВАЦИСКИ ВИКЕНД 3

ЦЕЛИ НА МОТИВАЦИСКИ ВИКЕНД 4

ШТО ГОВОРАТ ПРИСУТНИТЕ
НА МОТИВАЦИСКИ ВИКЕНД 5

КАКО ЗАПОЧНА СЕ 7

МОТИВАЦИСКИ ВИКЕНД 2014 8

МОТИВАЦИСКИ ВИКЕНД 2015 11

МОТИВАЦИСКИ ВИКЕНД 2017 14

МОТИВАЦИСКИ ВИКЕНД 2018 17

КОИ СЕ МЛАДИТЕ МОЖАТ 20

ЗОШТО МОТИВАЦИСКИ ВИКЕНД?

Целта на Мотивациски викенд е да ги мотивираме младите да работат на себе, на приватен и професионален план, преку успешни луѓе кои ја споделуваат својата приказна за досегашните успеси и падови, и работилници за личен и професионален развој.

Она што не поттикна да ја започнеме оваа grassroots иницијатива се неколку загрижувачки податоци:

- 30,3% од граѓаните незнаат дали направиле правилен избор на професијата. („невработеноста на младите луѓе во Р.М, ФЕС, 2016“)
- Само 4% од младите работат на позиции релевантни на нивната стручна подготвеност (податок на ООН);
- Постои очигледно отсуство на претприемнички дух кај младите во Македонија.
- 14,2% од испитаниците немаат доволно познавање и вештини потребни за водење на бизнис. („невработеноста на младите луѓе во Р.М, ФЕС, 2016“)

Најважно од сè е дека треба да се најде соодветен начин за мотивација кој ќе ги поттикне младите да земат активна улога во општеството. Активно да се вклучат во носењето на одлуки кои имаат влијание врз нивните животи. Мотивациски викенд претставува поддршка на младите да ги остварат своите соништа, да го унапредат својот живот и го искористат својот потенцијал. Да стекнат знаења, вештини и техники со помош на кои ќе научат како да бидат она што го посакуваат и да станат најдобра верзија од самите себе. Мотивацијата е главниот двигател кој овозможува да се постигнат саканите цели и да ги поттикне младите да го остварат она што го сакаат во својот живот.

Бројот на млади, на кои откривањето на самите себеси, спознавањето и користењето на искуства на исто така млади луѓе кои претходно биле на нивната позиција, е голем и затоа треба ваков настан кој ќе успее да им го даде одговорот на прашањето како до успешен јас. Мотивациски викенд претставува настан преку кој младите се трансформираат во млади луѓе чија визија станува остварлива. Начинот на кој ќе им се пристапи претставува важна алка во креирањето на единствен настан според своите цели и изборот на таргет групата.

ЦЕЛИ НА МОТИВАЦИСКИ ВИКЕНД

Генерална цел:

1

Младите во Македонија се мотивирани да го пронајдат своето поле на делување и да ја креираат сопствената иднина, решителни и способни да ги остварат своите цели и соништа.

Специфична цел 1.

2

Младите луѓе во Македонија се инспирирани и мотивирани да го преземат првиот чекор кон остварување на своите цели преку споделување на лични приказни на домашни и странски успешни говорници.

Специфична цел 2.

3

Младите луѓе во Македонија ги развиваат своите вештини и знаења корисни за нивниот личен и професионален напредок преку организирање на работилници со едукативен карактер користејќи ги методите на неформалното образование.


Специфична цел 3.

4


Поттикнување на соработка помеѓу младите кои се на прагот кон остварување на своите соништа и успешни лица од различни професии преку организирање нетворкинг забава во склоп на самиот настан.

Што говорат присутните за Мотивациски викенд?


Дали би го посетиле
истиот настан повторно?



На скала од 1 до 5
(1 најниска оценка-5 највисока),
како би го оцениле
Мотивациски викенд?



На скала од 1 до 5
(1 најниска оценка-5 највисока),
како би го оцениле
изборот на говорниците?



Она што може да се заклучи е континуиран развој на настанот во поглед на:

- Организација, вклученост на поголем број на волонтери и членови во процесот на планирање и имплементирање на настанот;
- Место на одржување, поголема просторија, поради големата заинтересираност за присуство на настанот;
- Посетеност, тројно поголема од Мотивациски ден па се до Мотивациски викенд 5;
- Осумчасовен настан, поделен во два дена;
- Двојно зголемен број на говорници, од различни профили и професии;
- Поддршката од над 20 компании, со донација на производи и услуги;
- Препознатливоста на настанот меѓу младите;
- Интерес за повторно одржување на истиот.

Feel the motivational pulse *AM*
**МОТИВАЦИСКИ
ВИКЕНД**



говорници

работилници

**мотивирни
млади**



48



19



**повеќе од
1200**

КАКО ЗАПОЧНА СЕ?

Мотивациски ден-март 2014 година

Тим од шест млади членови на Младите можат во месец март успеја да мотивираат над сто и дваесет млади луѓе кои имаа прилика да ги чујат испиративните приказни на говорници за нивниот пат кон успехот, како и да учествуваат во работилниците кои имаа за цел да ја прикажат важноста на неформалното образование и да ги запознаат младите со можностите кои неформалното образование ги нуди за личен и професионален развој.

Настанот беше одржан на 12 март 2014 година во ГЕМ клуб (Менада).

На истиот, своите успешни приказни ги претставија следните говорници:



Филип Попов

Комерцијален и оперативен директор на
Medicus Help



Нина Ангеловска

Извршен директор на
Groupier.mk



Никола Бојков

Директор на
IM.mk



Коста Петров

Основач и Извршен директор на
PWorld



Хајан Селмани

Основач и Извршен директор на
HASELT



Сања Апостолска

Основач на
Danaucime.mk



Ана Пискачева

Асистент за градење на капацитети на
Проект на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието



Ирена Чаушевска

Извршен директор на
Seavus Education and Development Center



Лазар Гуров

Основач на
Институт Симбиотика

Теми опфратени преку работилниците одржани на настанот:

- Неформално образование: можност за учење, усовршување и искуство!
- Активирај се!

Мотивациски викенд - септември 2014

Во моментот кога ги видовме резултатите од Мотивациски ден, организиран пред само шест месеци истата година, бевме сигурни и си ветивме дека настанов ќе се повторува. Месец септември за нас, а и за сите присутни, ќе остане запаметен по Мотивациски викенд.

Ќе се обидеме, барем делумно, да ви ја доловиме атмосферата. Замислете си, голема сала, полна со позитивна енергија, ентузијазам, надежи и сонцшта на патот кон нивното остварување и многу мотивација. Вака во неколку збора би го опишале Мотивациски викенд, но прашањето е што ја предизвика таквата атмосфера? Одговорот би бил, над двеста млади луѓе, секој на својот животен пат, секој со своја визија за иднината, дванаесет говорници кои несебично ја раскажаа својата историја полна со приказни за нивните подеми и падови, како и со мисли и совети кои ги упатија до слушателите.



Говорници на Мотивациски викенд 2014



Филип Тасевски
Коосновач на
BTS Art Factory



Љупка Наумовска -
Основач на
Honeybiz



Петар Лазаров
Косопственик на
МАКЕДОНИЈА - ЕКСПОРТ



Васко Марковски
Современ поет



Нина Лековска
Сопственик на
Sonrisa



Василка Димитровска
Археолог, блогер и
истражувач



Лора Диксон
Извршен директор
на фондацијата на
San Antonio Spurs



Александра Шекутковска
Сопственик на платформата
The URB CLV



Дамир Пух
Соло артист,
гитарист



Андријана Петковски
Сопственик на студиото
за танц **Break a leg**



Љупчо Антовски
Професор на
ФИНКИ



Огнен Јанески
Новинар, активист за
човекови права

Работилници на Мотивациски викенд 2014


Свој голем придонес кон целата оваа слика имаа и работилниците одржани за време на настанот. Работилници, од различна природа, едукативни, но и забавни, кои ги раздвижија и телото и умот на присутните.

Присутните имаа можност да присуствуваат и на следните едукативни работилници:



1

Танцувај и смеј се со „Sonrisa“



Едукативна работилница организирана од Seavus

2



3

Користење на типологијата на личност во деловното планирање



4

Проекција на „The Start-up Kids“

4

Мотивациски викенд - октомври 2015

На истото место, по точно една година Мотивациски викенд 3. Настан по кој Младите можат станаа препознатливи насекаде. На 03 и 04 Октомври, во просториите на Македонска опера и балет (МОБ) беше епицентарот на млади

мотивирани луѓе. 11 успешни говорници со 11 инспиративни приказни. 5 едукативни и забавни работилници на различни теми за развој на вештини на секој млад човек. Над 300 млади луѓе мотивирани, ентузијастични и подготвени цврсто да чекорат кон остварувањето на посакуваните соништа, преку инспиративните приказни на нашите говорници.



Говорници на Мотивациски викенд 2015



Викторија Ланговска
Основач на
креативно студио
Преплет



Даниела Нелепа
Директор на
Ф-групација



Кочо Андоновски
Програмски директор на
ЛГБТИ Центар



Ана Јовковска
Новинарка, продуцентка,
авторка



Гоце Арменски
Основач на
iVote



Мухамед Зекири
Новинар



Александар Тасев
Основач на
Superfounders




Катерина Ивановска
Топ-модел, актерка и
активистка



Питер Тоинуз
Меѓународен тим
лидер на програмата
Civica Mobilitas

Работилници на Мотивациски викенд 2015

Покрај инспиративните говорници и неколку работилници за стекнување со вештини и зајакнување на личниот развој на младите:



1

Работилница за невербална комуникација



2

Работилница
Meet the Hitlancers




3

Работилница за менаџмент на време



4

Работилница за емоционална интелигенција



5

Работилница за модерен танц

Мотивациски викенд – октомври 2017

Поведени од мотивацискиот пулс, по четврти пат и оваа година, на 30ти септември и 01ви октомври, го спроведовме Мотивациски викенд. Викенд, наменет за мотивација, инспирација, вмрежување и успех. Викенд, исполнет со дружење, одлични мотивациски говори, корисни работилници и млади кои сигурно чекорат по патот кон успех и себerealizacija. Локацијата добро позната, концептот веќе традиционален. Преку 8 успешни приказни на нашите овогодисни говорници и 4 работилници за поттикнување на личен развој, над 200 млади се мотивираа, преку инспиративните приказни за успесите, но и за предизвиците.



Говорници на Мотивациски викенд 2017



Дарко Јовчевски
Сопственик на
Вело кафе



Марко Кртолица
Најинспиративнот асистент,
според анкетата на
ФАКУЛТЕТИ.МК



Снежана Лупевска Созен
**Новинарка, уредник и
продуцент**



Петар Ниновски
Основач на
Brainster



Војкан Крстевски
Основач на
Final Frontier Games



Анита Кирковска
Datanaut и Growth
Hacker во **Adeva**



Лабина Митевска
**Актерка и
продуцентка**



Димитар Попов
Основач на
Reborn


Работилници на Мотивациски викенд 2017

Присутните млади земаа учество и во 4 работилници наменети за развој на вештини, организирани во рамки на овогонешниот Мотивациски викенд, а спроведени од страна на нашите партнери, пријатели и поддржувачи:



1

Работилница за работни стилови



Брендирање и дигитална маркетинг комуникација на стартап

2



3

Crowdfunding како алтернативен начин за генерирање финансии



Креирај го својот кариерен пат за 60 минути“

4



Мотивациски викенд – ноември 2018

5ти по ред, традиционален Мотивациски викенд – Викенд наменет за мотивација, инспирација, вмрежување и успех. 24ти и 25ти ноември, 2018та година беа два дена наменети токму за овој настан, а салата Империјал во Македонската опера и балет повторно беше епицентар на повеќе од 180 млади кои имаа можност да го почувствуваат мотивацискиот пулс.

Целта на Мотивациски викенд уште од неговата прва реализација е да ги мотивира младите да работат на себе, на приватен и професионален план, преку успешни луѓе кои ја споделуваат својата приказна за досегашните успеси и падови и работилници за личен и професионален развој. И оваа година одржавме викенд исполнет со инспиративни говори, корисни и интерактивни работилници, со млади кои сигурно чекорат по патот кон успех и себerealizација и со забрзан мотивациски пулс како никогаш до сега.



Говорници на Мотивациски викенд 2018



Илина Арсова
Прва Македонка на
врвот на светот,
основач на **ТАКТ**



Тхе Мичо
Илустратор, човек
што црта чудовишта



Ѓорче Ставрески
Режисер и
сценарист на
Исцелител



Дејан Цолев
Филмски режисер,
основач на
Цолев и уметностите



Ира Бабиќ
Сопственик на
Brand Union



Стефан митров
Оснoвач на
Академија M3DS



Драгана Гунин
Театарска
режисерка



Ѓорјан Стојановски
Оснoвач на
интернет продавница
OutletON



Љубомир Стојчески
Оснoвач на
Freshis



Марк Де Жонг
Оснoвач на **Национална**
асоцијација на готвачи

Работилници на Мотивациски викенд 2018

Присутните млади земаа учество и во 4 работилници наменети за развој на вештини, организирани во рамки на овогониешниот Мотивациски викенд, а спроведени од страна на нашите партнери, пријатели и поддржувачи:



1

Маркетинг и
социјални мрежи 101

Како да креираш
Elevator pitch

2



3

Маркетинг 360



Како да направиш пари
од парите

4



Кои се Младите можат ?

Младите можат е граѓанска организација основана во 2009 година од страна на млади луѓе, а за потребите на младите луѓе во нашата земја, поттикнати од идејата за моќта на младите како катализатори во денешното општество.

За многу кратко време успеавме да пораснеме во организација која им остава простор на младите луѓе да учат и да се развиваат себеси, лично и професионално, и да станат активни граѓани на нивната заедница.

Денес, броиме над 55 активни членови и над 1000 млади луѓе кои биле дел од нашите активности, кои преку секојдневни акции докажуваат дека **Младите можат**

Нашата мисија е да ги поттикнеме младите луѓе да земат активно учество во развојот на нивната заедница преку социјален и младински активизам, како моќна алатка за креирање промени, и да одговориме на личните потреби на младите и на потребите на заедницата. Младите можат замислува

Нашите активности се насочени кон:

- Поттикнување на личниот развој на младите преку младинска работа и неформално образование
- Подигнување на свеста на младите за активно граѓанство, како моќна алатка за влијание врз социјалниот развој
- Креирање простор на младите луѓе да преземаат младински иницијативи и креативно да ги изразат своите мислења и ставови
- Промовирање на човековите права и слободи на младите

